

Восочни сатни основи



Пчелиното семејство живее во саќе. Саќето го гради со восок кој го лачи од восочните жлезди кои се наоѓаат на долната страна од абдоменот. При градењето на сатината пчелите се во форма на грозд фатени една за друга со нозете.

Пчелите кои лачат восок од под хитинските прстени формираат ситни лушпести восочни плочки кои други пчели ги превземаат и ги лепат формирајќи основа од правилни шестоаголници, сатината всушност и не е ништо друго освен голем број ќелии поредени една до друга.

Во средината на шестоаголникот од едната страна на саќето се соединуваат три страни од другата страна на саќето, така тоа добива на цврстина за да може во него да се складираат медот и поленот но и да се одгледува пчелино и трутовско легло. Во природата пчелиното семејство гради неколку сатини, а нивната големина зависи од просторот во кој се наоѓа пчелиното семејство од неговата големина и т.н. Современото пчеларство не може да се замисли без подвижни сатини (рамки) меѓутоа ниту рамките можат да се користат доколку во нив не се вградени сатни основи (основа на која пчелите ги надоградуваат ќелиите на саќето). Откривањето на сатните основи е исто толку значајно како и на подвижните рамки и современите кошници. Сатните основи ги има изработено Германецот Mehring 1857 год. Основите имале само дно без почетоци на ќелиите, нив ги додава 1861 год. Американецот S.Wagner.



Така е настаната денешната сатна основа која се користи во современото пчеларство. Денес се изработуваат и пластични сатни основи но нашата тема се Восочните сатни основи.

Долг е патот до современите машини кои можат дневно да произведат и по неколку стотици кгр. сатни основи. Во почетокот сатните основи се правеле со преса (се полева долната плоча со стопен восок на температура меѓу 80 и 90 Ц0 и се притиска со горната плоча а потоа се вадела отпечатената сатна основа) а подоцна со валци ,пропуштајќи рамна восочна плоча преку изгравирани метални валци кои ги втиснуваат основите и почетоците на ќелиите од саќето притоа водејќи сметка за правилната градба на сатната основа. Денес постојат современи машини за производство на сатни основи каде е поврзан производниот процес од казани за топење на восокот до казанче од каде тече топен восок и истиот поминува низ метални валци се лади и сатните основи минуваат низ ножеви кои ги кројат сатните основи на потребната големина а потоа ги сечат на потребната должина.

Она што е значајно е:

Дали восокот е чист пчелин восок без примеси на парафин или други слични супстанции.

Дале е здравствено исправен (доволно дезинфециран со загревање на високи температури за да се уништат спорите од америчката трулеж.

Што е користено како течност за спречување на лепењето на восокот за пресата или валците.

Дали ќелиите се правилно втиснати во сатната основа .

Сето ова треба да се провери пред да се купат сатни основи.
Може да полимизираме!